

# Службен гласник

## на општина Валандово

Број 13

27 ноември 2017 година, понеделник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на Комисијата ..... 2
2. **Одлука** за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на Комисијата..... 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на Комисијата ..... 3
4. **Одлука** за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на Комисијата..... 3
5. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди ..... 3
6. **Одлука** за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди..... 4
7. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите ..... 4
8. **Одлука** за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите..... 4
9. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на Комисијата..... 5
10. **Одлука** за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на Комисијата ..... 5
11. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово ..... 6
12. **Одлука** за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово ..... 6
13. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на Комисијата ..... 6
14. **Одлука** за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на Комисијата..... 6
15. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје ..... 7
16. **Одлука** за формирање на Совет за јавно здравје..... 7
17. **Решение** за објавување на Решението за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово ..... 7
18. **Решение** за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово ..... 8
19. **Решение** објавување на Решението за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“-Валандово ..... 8

20. **Решение** за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“- Валандово ..... 8
21. **Решение** за објавување на Решението за именување на претседател и на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“- Валандово ..... 9
22. **Решение** за именување на претседател и на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“- Валандово ..... 9
23. **Решение** за објавување на Решението за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово ..... 9
24. **Решение** за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово ..... 9
25. **Решение** за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово ..... 10
26. **Решение** за именување претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово ..... 10
27. **Решение** за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово ..... 10
28. **Решение** за именување претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово ..... 11
29. **Решение** за објавување на Решението за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово . 11
30. **Решение** за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово ..... 11
31. **Решение** за објавување на Одлуката за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово ..... 11
32. **Одлука** за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово ..... 12
33. **Решение** за објавување на Решението за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“-Валандово ..... 12
34. **Решение** за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“-Валандово ..... 12
35. **Решение** за објавување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово-претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово ..... 13
36. **Решение** за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово-претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово ..... 13
37. **Решение** за објавување на Решението за предлагање на член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово ..... 13
38. **Решение** за предлагање на член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово ..... 13
39. **Решение** за објавување на Решението за именување на, претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово..... 14
40. **Решение** за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово ..... 14

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на Комисијата, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/2  
27.11.2017 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**Член 1**  
**СЕ ФОРМИРА** Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово, со следниот состав:

Претседател:  
- Владимир Марков

Членови:  
- Глигорие Џилвиџиев  
- Ерсан Фетиков  
- Митко Занов  
- Љупчо Мишков

**Член 2**  
Комисијата од член 1 на ова Одлука, согласно надлежностите на Општината, изготвува и најдоцна на последната седница на Советот во тековната година, предлага годишна Програма за работа на Советот на Општина Валандово за наредната година.

**Член 3**  
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за јавно осветлување бр.07-43/14 од 23.05.2013 год.

**Член 4**  
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/2 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на Комисијата, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/3  
27.11.2017 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**Член 1**  
**СЕ ФОРМИРА** Комисија за јавно осветлување, со следниот состав:

Претседател:  
- Ристо Манчев

Членови:  
- Васе Костов  
- Ристо Москов  
- Блажо Џонов  
- Николче Чурлиновски  
- Коста Собралиев  
- Љупчо Мишков

**Член 2**  
Комисијата од член 1 на оваа Одлука ги врши следните работи:  
- изготвува Програма за одржување на јавното осветлување во општината;  
- се грижи и ја следи реализацијата на Програмата за јавно осветлување;  
- врши контрола на наменското трошење на средствата за јавно осветлување;

**Член 3**  
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за јавно осветлување бр.07-43/15 од 23.05.2017 год.

**Член 4**  
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/3 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Градоначалникот Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, на Општина Валандово, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/4  
27.11.2017 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, во врска со точка 12 од Единствената методологија за процена на штети од елементарни непогоди („Службен весник на РМ.бр.75/2001,) Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди

**Член 1**

**СЕ ФОРМИРА** Комисија за процена на штети од елементарни непогоди, со следниот состав:

Претседател:

- Димче Балески

Членови:

- Глигор Удовалиев  
- Васко Камчев  
- Васил Узунов  
- Драги Михајлов  
- Ристо Стојанов  
- Даниел Невеселов

**Член 2**

Комисијата од член 1 на оваа Одлука ги врши следните работи:

- формира потребен број стручни комисии за процена на штети;
- на секоја стручна комисија и ја определува територијата на која ќе врши процена на штети ;
- го определува рокот до кој мора да се заврши процената;
- ја обединува работата на сите стручни комисии за процена на штети на територијата на општината и им дава помош;
- изработува збирен извештај за проценетите штети на територијата на општината и го доставува до Советот на Општината на усвојување;

- усвоениот извештај го доставува до Републичката комисија за процена на штети;

**Член 3**

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди бр.07-43/16 од 23.05.2013 година.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/4 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/5 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ бр.6/2012, 166/14 и 150/15), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите

**Член 1**

Со оваа Одлука се формира Комисија за еднакви можности на жените и мажите, како постојано тело на Советот на општина Валандово, со следниот состав:

Претседател:

- Славица Кнежевиќ

Членови:

- Соња Јанева
- Славица Пршкарска
- Петар Јанакиев
- Грозда Каракамчева
- Данче Коцевска
- Радмила Тушевска

**Член 2**

Комисијата за еднакви можности на жените мажите од член 1 на оваа Одлука:

- дава мислење по однос на материјалите и предлозите за седниците на Советот на Општината;

- учествува при креирањето и донесувањето на стратешките документи, особено при креирањето и донесувањето на стратегијата за развој на единицата на локалната самоуправа, донесувањето на буџетот на единицата на локалната самоуправа, статутот, програмата за работа на советот и друго;

- идентификува и дава предлози за начините на инкорпорирање и формализирање на принципот на еднакви можности и недискриминацијата во работата на органите на единицата на локалната самоуправа и општинската администрација и

- се грижи за доследно спроведување на одредбите од Законот за еднакви можности на жените и мажите и други закони од областа на еднаквите можности и недискриминацијата, предлагајќи му на советот на единицата на локалната самоуправа мерки и активности во насока на анализа на утврдените состојби во областите во надлежност на единицата на локалната самоуправа.

**Член 3**

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на жените И мажите бр.07-43/21 од 23.05.2013 год.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/5 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на Комисијата, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/6 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**ОДЛУКА**

за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**Член 1**

**СЕ ФОРМИРА** Комисија за Односи и соработка со други општини, со следниот состав:

Претседател:  
- Петар Зајков

Членови:  
- Ана Ѓоргиева  
- Магдалена Пендова  
- Николче Чурлиновски  
- Тони Пандев

**Член 2**

Комисијата од член 1 на оваа Одлука разгледува прашања кои се однесуваат на воспоставувањето и одржувањето на соработка со други општини во сите области на општествениот живот.

**Член 3**

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Решението за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини бр.07-43/20 од 23.05.2017 година.

**Член 4**

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/6 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/7 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25, член 55 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово

#### Член 1

**СЕ ФОРМИРА** Комисија за односи меѓу заедниците застапени во Општина Валандово

#### Член 2

За претставници од заедниците застапени во Општина Валандово во Комисијата за односи меѓу заедниците се именуваат

#### од македонската националност

- Ангел Костов - претседател
- Игор Андонов - член
- Марија Петкова - член

#### од турската националност

- Еркул Амедов - член
- Љатиф Селим - член

#### од српската националност

- Небојша Савиќ - член
- Душко Кнежевиќ - член

#### Член 3

Комисијата од член 1 на ова Одлука

ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината И дава мислења и предлози за начините за нивно разрешување.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Решението за именување на претставници на заедниците застапени во општина Валандово во Комисијата за односи меѓу заедниците бр.08-43/22 од 23.05.2013 година.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/7 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на Комисијата

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на Комисијата, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/8 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и на членови на Комисијата

**Член 1**

**СЕ ФОРМИРА** Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани, со следниот состав:

Претседател:

- Роберт Марков

Членови:

- Владимир Лазов  
- Христијан Петков  
- Гоце Монеv  
- Мара Ангелова

**Член 2**

Одборот од член 1 на оваа Одлука остварува соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани, ги следи нивните активности и го координира реализирањето на нивните Проекти од аспект на учество на Општината во нивното ефектуирање.

**Член 3**

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Решението за избирање на претседател и на членови на Одборот за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани бр.07-43/19 од 23.05.2013 год.

**Член 4**

Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово"

Бр.08-104/8 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/9 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје ("Службен весник на РМ" бр.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
за формирање на Совет за јавно здравје**Член 1**

Со ова Одлука се формира Совет за јавно здравје за подрачјето на Општина Валандово, со следниот состав:

Претседател:

- Прим.Д-р Силвана Петковска –Завод за здравствена заштита Струмица

членови:

- д-р Христина Павлова  
- д-р по ветерина Владимир Павлов  
- д-р. Кирчо Стојчевски  
- Никола Арабаџиев

**Член 2**

Советот за јавно здравје ги проучува прашањата и политиките во областа на јавното здравје, изготвува мислење, дава иницијативи и предлози до органите на единицата на локалната самоуправа.

**Член 3**

Советот за јавно здравје донесува деловник за својата работа.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје бр.07-58/7 од 28.06.2013 година.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/9 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Решението за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/10 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 370 и 371 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр.169/15, 226/15 и 55/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 21 став 1 точка 42 и член 50 став 2 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово

1. За претседател, секретар и за членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово **СЕ УТВРДУВААТ:**

за претседател  
Кире Тасев

за секретар  
Драган Калковалиев

за членови:  
- Игор Јорданов  
- Петре Павлов  
- Ратко Лазаревиќ  
- Илија Матеев  
- Митко Тенекеџиев

2. Советот на Општина Валандово по предлог на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со посебно Решение ќе ги именува претседателот, секретарот и членовите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово.

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/10 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Решението за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“-Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/11 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 38/1), и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи "Комунален сервис"-Валандово

1. За претседател и за членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални работи "Комунален сервис" - Валандово, **СЕ ИМЕНУВААТ**

Претседател:  
- Васко Камчев дипл.екон.

Членови:  
- Елена Фиданска дипл.прав.  
- Јаворка Крстева фак.за царина  
- Перо Наков дипл.екон.  
- Ангел Костов дип.проф.по оддел. настава

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение, престанува да важи Решението за избирање на претседател и на членови на Управниот одбор на ЈП "Комунален сервис" - Валандово бр.07-43/24



од 23.05.2013 год. и бр.08-107/7 од 28.10.2015 година.

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/11 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување на претседател и на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“- Валандово;

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување на претседател и на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи „Комунален сервис“-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/12 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 38/1), и член 21 став 1 точка 27 и член 50 став 2 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на претседател и на членови на Надзорниот одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи "Комунален сервис"-Валандово

1. За претседател и за членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за комунални работи

"Комунален сервис" - Валандово, **СЕ ИМЕНУВААТ**

#### Претседател:

- Димитар Лазов дипл.екон.

#### Членови:

- Катерина Трајкова дипл.екон.  
- Весна Лазарова дипл.екон.  
- Емилија Џонова дипл.прав.  
- Горан Ѓоргиев дипл.екон.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение, престанува да важи Решението за избирање на претседател и на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП "Комунален сервис" - Валандово бр.07-43/25 од 23.05.2013 година и бр.08-16/16 од 28.02.2017 година.

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/12 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/13 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 88 став 5 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и

67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

1. За претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, се именуваат,

- Валентина Зајкова
- Лепа Костадиновска и
- Даниела Виларова

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово бр.07-29/16 од 27.02.2014 год. и бр.08-71/5 од 31.08.2017 година

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/13 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/14 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

1. За претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, се именуваат:

- Ацо Минов и
- Јасмина Проданова

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за именување на претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово бр.08-73/10 од 31.08.2015 година

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/14 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/14 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ - Јосифово

1. За претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ - Јосифово, се именуваат:

- Марија Јосифовска и
- Илинденка Костова

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за именување на претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово бр.08-73/11 од 31.08.2015 година

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/15 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување претставници на Општина Валандово во Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решение за именување претставници на Општина Валандово во Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година

Бр.09-1033/16 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 114 став 8 и 13 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. За претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, се именуваат:

- Драгица Дончева Накова- дипл.маш.инж.
- Савка Зафирова - дипл маш.инж.
- Јулија Тушевска-дипл.проф.по оддел.наст.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово бр.08-71/7 од 31.08.2017 година

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/16 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“-Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/17  
27.11.2017 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини бр.07-43/20 од 23.05.2017 година.

Врз основа на член 131 и член 132 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, и 163/17), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 27 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ “Калинка” Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука се формира Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на Јавната Општинска Установа Детска Градинка “Калинка” Валандово, со следниот состав:

- Марија Занова                   дипл.прав.
- Зорица Пеева                   дипл.екон.
- Сашко Нунов дипл. Проф..по физ. и здрав. образование

#### Член 2

Со работата на Органот за надзор раководи претседател, кој го избираат членовите на Органот, од своите редови.

#### Член 3

Органот за надзор врши контрола на материјално-финансиското работење на установата, користењето и располагањето на средствата на установата и за наодите доставува извештај до основачот, надлежното Министерство, Управниот одбор и директорот на установата.

#### Член 4

Со влегувањето во сила на ова Одлука престанува да важи одлуката за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ “Калинка” Валандово бр.07-43/27 од 23.05.2013 година.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

#### Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Решението

#### Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-104/17      Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год.      Претседател  
Валандово                   Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Решението за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“-Валандово

**С Е О Б Ј А В У В А** Решението за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“-Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година

Бр.09-1033/18                   Градоначалник  
27.11.2017 год.               на Општина Валандово  
Валандово                   Перо Костадинов

Врз основа на член 35 во врска со член 38 од Законот за културата (“Службен весник на РМ” бр.31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 И 39/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 28, член 25 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за именување на претседател и на членови на Управниот одбор на Домот на културата “25 Мај“-Валандово

1. За претседател и за членови на Управниот одбор на Домот на културата “25 Мај” - Валандово, **С Е И М Е Н У В А А Т**

Претседател:

- Виолета Недик

Членови:

- Виолета Дончева

- Петар Сапунџиев  
- Слободан Милошевски  
- Тања Глигорова

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение, престанува да важи Решението за избирање на претседател и на членови на Управниот одбор на Домот на културата "25 Мај" - Валандово бр.07-43/23 од 23.05.2013 година и бр. 08-107/8 од 30.09.2015 година.

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-104/18 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово-претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово-претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година

Бр.09-1033/19 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16 ), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово - претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово

1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово – претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово, **се именуваат**

- Билјана Гетова -со завршено високо образование и повеќе од пет години работно искуство во областа на здравството  
и

- Александра Јанева - со завршено високо образование и повеќе од пет години работно искуство во областа на економијата

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово – претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово бр.08-23/8 од 30.03.2016 година

3. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/19 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за предлагање на член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за предлагање на член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/20 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ бр. 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина

Валандово на втората редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово

1. За член на Управниот одбор на Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово, Советот на Општина Валандово го предлага

- Драган Чочков дипл.правник

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение престанува да важи Решението за предлагање вршител на должноста член на Управниот одбор на Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово бр.08-71/4 од 31.08.2015 година

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/20 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на втората редовната седница, одржана на ден 24.11.2017 година.

Бр.09-1033/21 Градоначалник  
27.11.2017 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 114 став 9 и 18 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на втората

редовна седница одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. За претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, **се именува:**

- Силвија Митрова

2. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-104/21 Совет на Општина Валандово  
24.11.2017 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

